



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	3 Јули 2013 година Службен гласник број 9 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители„ ББ тел.416-454, www.prilep.gov.mk , емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО- ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ПРЕДВИДЕНА СО ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА АНГЕЛ САРАКИНОВ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со Генералниот урбанистички план на град Прилеп, на барање на Ангел Саракинов, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1754/1
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“, 56/11 и

162/12), и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ОДЛУКА за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со Генералниот Урбанистички План на Град Прилеп

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето и тоа на КП бр.16807-КО Прилеп од А2-семејно домување, предвидена со Генералниот Урбанистички План на Град Прилеп (донесен со одлука на совет бр.07-989/9 од 13.05.2011) - во згради во А-домување, на барање од Ангел Саракинов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 1701/2
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ПРЕДВИДЕНА СО ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА ДИМЧЕ ВЕЛКОСКИ

1. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со Деталниот урбанистички план на град Прилеп, на барање на Димче Велкоски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/2
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12), и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со Деталниот Урбанистички План на Град Прилеп

Член 1

Се утврдува дека постојат услови да се донесе урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето на КП бр.12531- КО Прилеп и тоа површина наменета за паркинг простор во Б-комерцијални и деловни намени, на барање на лицето Велкоски Димче.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/3
28.06.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ПРЕДВИДЕНА СО ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА ЃОРЃИЈА НАЈДОСКИ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со Генералниот урбанистички план на град Прилеп, на барање на Ѓорѓија Најдоски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/3
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12), и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со Генералниот Урбанистички План на Град Прилеп

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето на КП бр.4468/1-КО Прилеп и тоа од Д2-заштитно зеленило во А-домување, на барање од Ѓорѓија Најдоски.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/4
28.06.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР 272 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА ВИОЛЕТА
СМОКВОСКА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр 272 КО Прилеп, на барање на Виолета Смоковска, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/4
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06..2013 година, донесе:

ОДЛУКА
дека се исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 272 КО Прилеп, на барање од
Виолета Смоковска.

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 272 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/5
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР 1075 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА МЕНЧА
ЦАКОВСКА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр 1075 КО Прилеп, на барање на Менча Цаковска, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/5
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ОДЛУКА
дека се исполнети услови за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и
вклопување на бесправниот објект на КП
1075 КО Прилеп, на барање од Менча
Цаковска

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 1075 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/6
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР 111 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА
ОЛИВЕР АПОСТОЛОСКИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр 111 КО Прилеп, на барање на Оливер Апостолоски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/6
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.06..2013 година, донесе:

ОДЛУКА
дека се исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на ГУП за
град Прилеп и вклопување на бесправниот
објект на КП 111 КО Прилеп, на барање од
Оливер Апостолоски

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 111 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/7
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР. 3158 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА
РОЗА НАУМОСКА**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр. 3158 КО Прилеп, на барање на Роза Наумоска, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/7
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.06..2013 година, донесе:

О Д Л У К А

дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 3158 КО Прилеп, на барање од Роза Наумоска

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 3158 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/8
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА С. ПЛЕТВАР И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.937/2 КО ПЛЕТВАР, НА БАРАЊЕ НА СОЃА СТОЈАНОСКА

1. Одлуката дека за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на с. Плетвар и вклопување на бесправниот објект на КП бр.937/2 КО Плетвар, на барање на Соња Стојаноска, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/8
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ,, 56/11,162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на с.Плетвар и вклопување на бесправниот објект на КП 937/2 КО Прилеп, на барање од Соња Стојаноска

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на с.Плетвар и вклопување на бесправниот објект на КП 937/2 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/9
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП 2891 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ТОНИ БЛАШКОСИ И МАРЈАН БЛАШКОСИ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 2891 КО Прилеп, на барање од Тони Блашкоски и Марјан Блашкоски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/9
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11,162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 2891 КО Прилеп, на барање од Тони Блашкоски и Марјан Блашкоски

Член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 2891 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/10
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО СПОРЕД ДУП ЗА УАЕ БР.10, УБ 10-ДЕЛ, ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ БР. 1, НА КП БР.10458 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА СТАНКА ГУЛЕСКА.

1. Одлуката за откажување на корисничко право на Општина Прилеп на КП 6233 - Ко Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/10
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп („Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена според ДУП за УАЕ бр.10, У.Б. 10-дел, дел од објект бр.1, на КП бр. 10458 КО Прилеп, на барање од Гулеска Станка

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена според ДУП за УАЕ бр.10, У.Б. 10-дел, дел од објект бр.1, на КП бр. 10458 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/11
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО СПОРЕД ДУП ЗА УАЕ БР.4, УБ 4/2, ОБЈЕКТ БР. 2 НА КП БР. 5104 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА ГУЛТЕН И ДЕМИР ХУСЕИНОСКИ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2, објект

бр. 2 на КП бр. 5104 КО Прилеп, на барање на Гултен и Демир Хусеиноски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/11
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура , предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2,-населба “Тризла”, објект бр.2 на КП бр. 5104 КО Прилеп, на барање од Гултен и Демир Хусеиноски

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2,-населба “Тризла”, објект бр.2 на КП бр. 5104 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/12
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО -ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО СПОРЕД ДУП ЗА УАЕ БР.4, УБ 4/2-ДЕЛ, БЛОК Б, ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР. 4886/1 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА КАЈМЕТКА ФЕРАТОСКА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел, блок Б, објект бр.1, на КП бр. 4886/1 КО Прилеп, на барање на Кајметка Фератоска, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/12
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ„ 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп (“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнати услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура , предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел Блок”Б, објект бр.1 на КП бр. 4886/1 КО Прилеп, на барање од Кајметка Фератоска

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел Блок”Б, објект бр.1 на КП бр. 4886/1 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/13
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО СПОРЕД УП ЗА
БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ, НА КП БР.612/2-
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕНА МЕХМЕД СУЛОСКИ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според УП за бесправен објект, на КП бр.612/2- КО Прилеп, на барање на Мехмед Сулоски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/13
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ОДЛУКА
за утврдување неисполнати услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно УП за с.Канатларци, на
КП бр.612/2- КО Канатларци ,на барање од
Мехмед Сулоски

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура,предвидена согласно УП за с.Канатларци, на КП бр. 612/2- КО Канатларци.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/14
28.06.2013 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДВИДЕНА
СОГЛАСНО СПОРЕД ОПШТ АКТ ЗА С. МАЛО
КОЊАРИ, НА КП БР. 709/2 КО НАЛО КОЊАРИ, НА
БАРАЊЕ НА РАДЕ АЉАКОСКИ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според општ акт за с. Мало Коњари, на КП бр. 709/2 КО Нало Коњари, на барање на Раде Аљакоски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/14
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ,, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ОДЛУКА
за утврдување неисполнати услови
за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на сообраќајната инфраструктура,
предвидена според Општ акт за с.Мало
Коњари на КП бр. 709/2 КО Прилеп, на
барање од Раде Аљакоски

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура,предвидена според Општ акт за с.Мало Коњари, на КП бр. 709/2 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/15
28.06.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО -ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОМЕНА НА
СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПРЕДВИДЕНА СОГЛАСНО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП,
НА КП БР. 5789 КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ НА
ЦВЕТАНКА ПЕТРЕСКА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според ГУП за Прилеп, на КП бр. 5789 КО Прилеп, на барање на Цветанка Петреска, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/15
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 2, с.1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација(„Сл. весник на РМ, 56/11 и 162/12) и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А
за утврдување неисполнати услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши промена
на сообраќајната инфраструктура,
предвидена согласно според ГУП за Прилеп,
на КП бр. 5789 КО Прилеп,на барање од
Цветанка Петреска

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура,предвидена согласно според ГУП за Прилеп, на КП бр. 5789 КО Прилеп.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/16
28.06.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО
ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2013 ГОДИНА

1. Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2013 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/16
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.06.2013 година, донесе:

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2013 ГОДИНА

Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2013 година (Сл.гласник на општина Прилеп бр.15/2012)во глава „А) Просторен опфат и предмет на Програмата,, после алинеја 8 се додава една нова алинеја и тоа:

- „за изградба на објект за комунална супраструктура Е2, согласно ДУП за УАЕ

19, УБ 19/3 дел, „Металец...“, донесен со одлука бр.07-2351/5 од 14.12.2006.,,

Во глава „Б) Основи за изработка на Програмата,, , во поглавјето Основни плански документи после точка 8 се додава нова точка 9 која гласи:

„9. за изградба на објект за комунална супраструктура Е2, согласно ДУП за УАЕ 19, УБ 19/3 дел, „Металец...“, донесен со одлука бр.07-2351/5 од 14.12.2006.,,

Глава Г се дополнува во точка 2- Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата со нова алинеја - четири (4) која гласи: од продажба на парцели за комунална супраструктура - 1.292.000,00 ден.

Глава Г се менува во точка 2- Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата во алинеја - еден (1) бројот .. 4.349.760,00ден.. се менува и гласи : ..4.514.155,00..

Во точка 4. Преодни и завршни одредби табеларниот дел се дополнува и гласи:

градежна парцела	парцела (м2)	основна класа	Намена на земјиштето (опис)	на градежната парцела	за градба (м2)	развиена површина (м2)	на изградено ст	на земјиштето	висина (м1)	катност	метар квадратен	Вкупна почетна/ утврдена цена
ДУП за УАЕ 19, УБ 19/3 дел, „Металец...“, донесен со одлука бр.07-2351/5 од 14.12.2006												
5,2	1300	E2	комунална супраструктура	23858/1	520,00	1.040,00	40%	0,80	7,6	/	400	520.000
5,5	1930	E2	комунална супраструктура	23858/1	520,00	1.040,00	140%	0,80	7,6	/	400	772.000

градежна парцела	парцела (м2)	основна класа	Намена на земјиштето (опис)	на градежната парцела	за градба (м2)	развиена површина (м2)	на изградено ст	на земјиштето	висина (м1)	катност	метар квадратен	Вкупна почетна/ утврдена цена
ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г												
66	240	A1	домување во семејни куќи	1507/2	100,00	400,00	41,7%	1,67	10,2	П+2+Пк	61,00	14.640,00
74	441	A1	домување во семејни куќи	1507/31	162,00	648,00	36,7%	1,47	10,2	П+2+Пк	61,00	26.901,00
75	443	A1	домување во семејни куќи	1507/32	160,00	640,00	36%	1,45	10,2	П+2+Пк	61,00	27.023,00
78	442	A1	домување во семејни куќи	1507/35	149,00	596,00	34%	1,35	10,2	П+2+Пк	61,00	26.962,00
86	371	A1	домување во семејни куќи	1507/11	153,00	612,00	41,2%	1,65	10,2	П+2+Пк	61,00	22.631,00
87	378	A1	домување во семејни куќи	1507/12	146,00	584,00	38,6%	1,54	10,2	П+2+Пк	61,00	23.058,00
88	380	A1	домување во семејни куќи	1507/13	145,00	580,00	38,2%	1,53	10,2	П+2+Пк	61,00	23.180,00

Број 07 - 1701/17
28.06.2013 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИ НА ПОТЕНЦИЈАЛНО
НЕСТАБИЛНИ ЗОНИ ЗА ГРАД ПРИЛЕП**

1. Одлуката за утврдување на граници на потенцијално нестабилни зони за град Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/17
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 25 од Законот за постапување собесправно изградени објекти за вклопување на бесправни објекти („Сл. весник на РМ,, 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1.т.1 и член 36 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член 26 од Статутот на општина Прилеп(“Сл. гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

**ОДЛУКА
за утврдување граници на потенцијално
нестабилни зони за град Прилеп**

Член 1

Поради постоење на ерозивни и плавни подрачја, конфигурацијата на теренот, како и необезбедени косини на теренот со потпорни зидови, како нестабилни зони се утврдуваат следните локалитети:

- улицата “Илија Игески” бр.16 и 18 ;
- улицата “Димитар Влахов” бр.44;
- улицата “Бошко Корчагин” бр.72;
- улицата “Преспанска” од куќен број 4 до куќен број 19;

Член 2

Органот при издавање на урбанистичката согласност ќе цени дали бесправниот објект ги исполнува стандардите за геомеханика за бесправниот објект изграден во зоните наведени во член.1 од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во “Службен гласник на општина Прилеп”.

Член 4

Од денот на објавувањето на оваа одлука во “Службен гласник на општина Прилеп”, престанува да важи одлуката за утврдување граници на потенцијално нестабилни зони за град Прилеп, бр. 07-2394/9 од 13.09.2012, донесена од Советот на Општина

Прилеп(Сл.гласник на општина Прилеп бр.10/12).

Број 07 - 1701/18
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп
ПРЕТСЕДАТЕЛ
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ - ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 9, УБ 9/2,
КВАРТ 3 И 4 - ДЕЛ, “СТАРА ЧАРШИЈА”, КО
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД
2011 - 2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за донесување на Предлог - Детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9/2, квартал 3 и 4 - дел, “Стара чаршија”, КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2011 - 2016 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/18
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, (“Сл.весник на РМ”бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп (“Сл.гласник на општина Прилеп” бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.06.2013 година донесе:

**ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 9, УБ 9/2,
кварт 3 и 4, дел,,Стара чаршија,, , КО ПРИЛЕП,
Општина Прилеп ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011-
2016**

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 9, дел од УБ 9/2, квартал 3 и 4 дел - „Стара чаршија,, , КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2011-2016, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- Од Североисточната страна : По осовина на дел од улицата “ Браќа Ламески” и “ Јане Сандански “
- Од Југоисточната страна - По осовината на дел од улицата “8 ми Март “ и “Орце Николов “

- Од Југозападната страна : По осовината на дел од улицата “Републиканска “
- Од Северозападната страна : По осовината на дел од улицата“ Илинденска “

Вака определениот плански опфат е со површина од 0.65 ха.,

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Програма за урбанистички планови за 2010 год.,од Општина Прилеп
- Предлог план тех.бр.09/11 од Мај 2012 година, изработен од ЈП за просторни и урбанистички планови од Прилеп.
- Извештај од извршена Стручна ревизија на нацрт планот изработена од ДООЕЛ”Урбан Проект” од Прилеп , техн.бр.07-06/11 ,од Април 2011г.
- Одговор на забелешките од Стручната ревизија, изработен од изработувачот на планот , ЈП за ПУП од Прилеп тхе.бр.09-а/11 од Април 2011 год.
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-35/1 од 08.01.2010 година
- Мислење бр.03-845/3 од 27.04.2011год.- од комисијата за урбанизам од Прилеп
- Одговор на Мислењето на стручната комисија
- Одлука за утврдување на Нацрт План бр.07-1185/2 од 17.06.2011 год.-Совет на Општина Прилеп.
- Одлука за организирање на јавна анкета и јавна презентација бр.08-1208/1 од 21.06.2011год.
- Соопштение бр.08-1208/2 од 21.06.2011 год. објавено во,,Вечер,, и ,,Нова Македонија,,
- Известување бр.09-159/5 од 27.06.2011год. од Општина Прилеп
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-475/1 од 13.02.2009година
- Записник од јавна презентација бр.09-159/8 од 11.07.2011година
- Извештај од јавна презентација и јавна анкета бр.09-159/9 од 20.07.2011год
- Известување за постапување по извештајот
- Заштитно конзерваторски основи бр. 08-204/8 од 30.07.2010 г
- Согласност од Дирекцијата за заштита и спасување-Прилеп бр.10-240/2 од 22.07.2011година
- Одговор на известување бр.03-379/7 од 29.06.2011год од ЈКП „Водовод и Канализација,, Прилеп
- Согласност од ЕВН-КЕЦ Прилеп бр. 24-3554/2 од 03.08.2011год.
- Геодетски елаборат бр.03-246/3 од 25.06.2010г.
- Известување од Министерството за животна средина и просторно планирање
- Одлука за промена на насловот на планот бр.08-494/1 од 28.02.2012 година од Општина Прилеп

СОДРЖИНА: И ОПШТ ДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА
2. СОДРЖИНА
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА
5. РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАНЕРИ
6. ОВЛАСТУВАЊА НА ПЛАНЕРИТЕ
7. ПРОГРАМА за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2010 год. Бр.07-1154/8 од 07.05.2010г.
8. ПЛАНСКА ПРОГРАМА од 11.01.2011.
9. Согласност бр. 10-240/2 од 22.07.2001год. , од Дирекција за заштита и спасување , Подрачно одделение Прилеп
10. Мислење од Министерство за култура ,Управа за заштита на културно наследство бр.17-2938/2 од 20.12.2011год.

ИИ ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А.Прилози на Документационата основа , мислења и Согласности од јавните претпријатија

1. Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 27-83/2 од 22.02.2011г. издадено од ЕВН, Македонија ,АД Скопје , КЕЦ-Прилеп.
2. Известување од Јавно комунално претпријатие „Водовод и канализација „ Прилеп , за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 03-29/2 од 13.01.2011г.
3. Известување за водовите на постојната телефонска мрежа бр.310-9707/2 од 14.01.2011г. издадено од - Македонски телеком АД Скопје.
- 4.Решение бр.УП08-150 од 11,11,2010г.за одобрување на Заштитно конзерваторски основи за ДУП на УБ9/2, кварт Зи4 во „Стара Чаршија „ - Прилеп. Со тех.бр. 08-204/8 од 30.07.2010г.

Б. Текстуален дел

Вовед

- 1.Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат
2. Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат
3. Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат
 - 3.1. Географска положба
 - 3.2. Сеизмика на просторот
 - 3.3. Клима
4. Податоци за создатени вредности и чинители
 - 4.1. Културно наследство
5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд
 - 5.1. Површина на опфатот нумерички показатели
 - 5.2. Нумерички показатели на ниво на катастарска парцела

- 5.3. Преглед на објекти по конструктивен систем
- 5.4. Преглед на објекти по спратност
6. Инвентаризација и снимање на градби од културно историско значење
7. Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура
- 7.1 Улична мрежа
- 7.2 Хидротехничка инфраструктура
- 7.2.1. Водовод
- 7.2.2. Фекална канализација
- 7.2.3. Дождовна канализација
- 7.3. Електро енергетска мрежа
- 7.4. Телекомуникациона мрежа -ПТТ
8. Инвентаризација на бесправно изградени објекти
9. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план
10. Анализа на можностите за просторен развој
11. Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци

В. Графички прилози

1. Извод од ГУП на Прилеп бр. 09-683/2 од 17.02.2011г. со текстуален дел
Одредби за спроведување на
ГУП..... M = 1 : 5000
2. Ажурирана геодетска подлога..... M = 1 : 1000
3. Документациона основа (инвентар. и снимање на изграден град. фонд со постојна инфраструктура.) M = 1:1000
4. Документациона основа (инвентаризација на бесправно изградени градби) M= 1 : 1000
5. Документациона основа (инвентаризација на споменици на култура и споменични целини)M=1 :1000

ИИИ. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А - текстуален дел –

1. Вовед
- 2 Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат
3. Текстуални одредби на план од повисоко ниво
4. Планска програма
- 5.Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој
- 5.1.Систем на групи на класи на намени
- 5.2. Класа на намени
- 5.3. Парцелација и регулација
6. Планско решение на комунална инфраструктура
- 6.1.Планско решение на сообраќајна инфраструктура
- 6.2. Хидротехничка инфраструктура
- 6.2.1. Водовод
- 6.2.2. Фекална канализација
- 6.2.3. Хидрантска мрежа
- 6.3. Електроенергетска инфраструктура
- 6.3.1.Електрика
- 6.3.2. Телекомуникациска мрежа
7. Економско образложение

8. Мерки за заштита
- 8.1. Мерки за заштита и спасување
- 8.2. Мерки за заштита и спасување од пожар
- 8.3 Мерки за заштита на животната средина
- 8.4. Мерки за заштита на природата
- 8.5. Мерки за заштита на културното наследство , конзерваторски основи
9. Општи услови за изградба , развој и користење на градежното земјиште на планот
10. Посебни услови за изградба развој и користење на градежното земјиште на планот
11. Нумерички дел
- 11.1 Нумерички показател на површини на ниво на градежни парцели
- 11.2. Билансни показатели

Б. Графички дел

1. Регулационен план M=1:1000.
2. План на површини за градење M=1: 1000
3. Сообраќаен план со нивелациски план M=1:1000
4. Инфраструктурен план(електрика ; водовод и канал.)M=1:1000
5. План на споменици на култура и споменични целини M=1:1000
6. Синтезен план..... M=1:1000
7. Синтезен план M=1:500

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 1701/19 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2013
ГОДИНА

1. Програмата за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1754/19 ГРАДОНАЧАЛНИК
03.07.2013 година на Општина Прилеп
П р и л е п Марјан Ристески

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.весник на РМ" бр.51/05, 137/07 91/09,124/10,18/11 и 53/11), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа("Сл.весник на РМ" бр. 5/2002), на член 26 став 1 точка 7 од Статутот на општина Прилеп("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003) , Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата за
донесување на урбанистички
планови на територијата на општина
Прилеп за 2013 година

Член 1

Во Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2013 година („Сл.гласник на општина Прилеп,, бр.1/2013) се додава:

1.Во нова глава „ИИИ,, со точка:

-Измена и дополнување на ГУП за град Прилеп 2011-2021 во однос на сообраќајното решение и дел од намената

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 1701/20 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД НАДОМЕСТОК ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ЗА ИЗГРАДБА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ЦРКВИ
ВО ГРАД ПРИЛЕП

1. Одлуката за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на верски објекти цркви во град Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1754/20 ГРАДОНАЧАЛНИК
03.07.2013 година на Општина Прилеп
П р и л е п Марјан Ристески

Врз основа на точка 6 став 3 од Програмата за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Прилеп за 2013 година(Службен гласник на Општина Прилеп бр.15 од 28.12.2012) и член 22 с.1 т1 и 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ,, бр.5/2002), член 26 став 1 точка 46 од Статутот на општина Прилеп (Сл. гласник на општина Прилеп,, бр. 6/2003 и 4/2005) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година, донесе:

ОДЛУКА
за ослободување од надоместок за
уредување на градежно земјиште
за изградба на верски објекти цркви во град
Прилеп

Член 1

Се ослободува од надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба

на верски објекти цркви на следните локалитети:

Црква „Св. Петка“ во населба „Точила“, УЕ 2 во УБ 2.01 за обавување на верски обреди
Црква „Св. Наум“ во населба „Корзо“, УЕ 18 во УБ 18.03 за обавување на верски обреди.

Црква „Св. Елена и Константин“ во населба „11-ти Октомври“, УЕ 11 во УБ 11.01 за обавување на верски обреди.

Црква „Св. Пантелејмон“ во населба „Над Болница“, УЕ 16 во УБ 16.02 за обавување на верски обреди.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 1701/21 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НА КП БР. 12101 КО - ПРИЛЕП, УТВРДЕНО ВО ИМЕТОН ЛИСТ БРОЈ 54415

1. Одлуката за откажување од корисничко право на КП бр. 12101 КО - Прилеп, утврдено во иметон лист број 54415, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1754/21 ГРАДОНАЧАЛНИК
03.07.2013 година на Општина Прилеп
П р и л е п Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(Сл.весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А за откажување од корисничко право

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54415, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-17221/2013 од 03.06.2013, за КП 12101 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право на КП 12101 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 1701/22 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НА КП БР. 12119 КО - ПРИЛЕП, УТВРДЕНО ВО ИМЕТОН ЛИСТ БРОЈ 41921

1. Одлуката за откажување од корисничко право на КП бр. 12119 КО - Прилеп, утврдено во иметон лист број 41921, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1754/22 ГРАДОНАЧАЛНИК
03.07.2013 година на Општина Прилеп
П р и л е п Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А за откажување од корисничко право

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.41921, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-11336/2013 од 18.03.2013, за КП 12119 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 12119 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 1701/22 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО
ПРАВО НА КП БР. 16217 КО - ПРИЛЕП,
УТВРДЕНО ВО ИМЕТЕН ЛИСТ
БРОЈ 53013**

1. Одлуката за откажување од корисничко право на КП бр. 16217 КО - Прилеп, утврдено во иметен лист број 53013, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1754/23
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(Сл.весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53013, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-15040/2013 од 30.04.2013, за КП 16217 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 16217 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 1701/24 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НА КП
БР. 23463 КО - ПРИЛЕП, УТВРДЕНО ВО ИМЕТОН
ЛИСТ БРОЈ 52986**

1. Одлуката за откажување од корисничко право на КП бр. 23463 КО - Прилеп, утврдено во иметон лист број 59986, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1754/24
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.52986, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-17757/2013 од 11.06.2013, за КП 23463 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23463 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 07 - 1701/25 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ

СОПСТВЕНОСТ НА ЕЛС-ОПШТИНА ПРИЛЕП,

ЗА ПРОДАЖБА, ВО ПОСТАПКА СО ЈАВНО

НАДАВАЊЕ

1. Одлуката за определување недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за продажба, во постапка со јавно надавање, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/25
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст.1 т.10 и чл.66 од Законот за локална самоуправа на РМ (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 т.33 и чл.93 од Статутот на ЕЛС-Општина Прилеп (“ Службен гласник бр. 6/2003 и бр.4/2005 год) . како и врз основа на член 5 и 7 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.14/2009), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на ден 28.06.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

за определување недвижен имот

сопственост на ЕЛС-Општина

Прилеп, за продажба, во постапка

со јавно надавање

Член 1

Со оваа Одлука се определува недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за продажба, во постапка со јавно надавање.

Член 2

Како недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, кој ќе се продава, во постапка со јавно надавање, се определува следниот недвижен имот заведен на:

1. - Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.23566 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ - Одделение за премер и катастар-Прилеп, (дел од објект на ул.”Бошко Корчагин” на К.П.бр.16971/1 за К.О.Прилеп, и тоа деловни простории

во површина од 167м² , во приземје на Дом на МЗ “Рид”-Прилеп) ;

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава , во постапка со јавно надавање, (дел од објект на ул.”Бошко Корчагин” на К.П.бр.16971/1 за К.О.Прилеп , и тоа деловни простории во површина од 167м² , во приземје на Дом на МЗ “Рид”-Прилеп) , изнесува 109.105,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност , според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ , (сума определена од страна на овластена Комисија за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС-Општина Прилеп , а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овој недвижен имот).

2. - Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.87 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ -Одделение за премер и катастар-Прилеп , (објект во населено место Канатларци во Општина Прилеп , на К.П.бр.793 за К.О.Канатларци , и тоа објект во вкупна површина од 212м² , поранешен задружен дом во населено место Канатларци) ;

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава , во постапка со јавно надавање, (објект во населено место Канатларци во Општина Прилеп , на К.П.бр.793 за К.О.Канатларци , и тоа објект во вкупна површина од 212м² , поранешен задружен дом во населено место Канатларци) , изнесува 13.780,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност , според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ , (сума определена од страна на овластена Комисија за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС-Општина Прилеп , а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овој недвижен имот).

3. - Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.131 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ -Одделение за премер и катастар-Прилеп , (објект во населено место Тополчани во

Општина Прилеп , на К.П.бр.1076/1 за К.О.Тополчани , и тоа објект во вкупна површина од 70м²) ;

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава , во постапка со јавно надавање, (објект во населено место Тополчани во Општина Прилеп , на К.П.бр.1076/1 за К.О.Тополчани , и тоа објект во вкупна површина од 70м²) , изнесува 3.353,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност , според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ , (сума определена од страна на овластена Комисија за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС-Општина Прилеп , а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овој недвижен имот).

4. - Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.32 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ -Одделение за премер и катастар-Ресен , (недвижен имот-земјоделско земјиште во населено место Асамати во М.В.Лелојца во Општина Ресен , на К.П.бр.418 за К.О.Асамати , и тоа во вкупна површина од 4616м²) ;

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава , во постапка со јавно надавање, (недвижен имот-земјоделско земјиште во населено место Асамати во М.В.Лелојца во Општина Ресен , на К.П.бр.418 за К.О.Асамати , и тоа во вкупна површина од 4616м²), изнесува 3.978,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност , според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ , (сума определена од страна на овластена Комисија за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС-Општина Прилеп, а врз основа на Одлука за утврдување на проценката на пазарната вредност на овој недвижен имот на ЕЛС-Општина Ресен и Таблица за проценка на земјоделско земјиште на ЕЛС-Општина Ресен).

5. - Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.32 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ -Одделение

за премер и катастар-Ресен , (недвижен имот-земјоделско земјиште во населено место Асамати во М.В.Лелојца во Општина Ресен , на К.П.бр.425 за К.О.Асамати , и тоа во вкупна површина од 4215м²) ;

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава , во постапка со јавно надавање, (недвижен имот-земјоделско земјиште во населено место Асамати во М.В.Лелојца во Општина Ресен , на К.П.бр.425 за К.О.Асамати , и тоа во вкупна површина од 4215м²), изнесува 5.551,46 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност , според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ , (сума определена од страна на овластена Комисија за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС-Општина Прилеп, а врз основа на Одлука за утврдување на проценката на пазарната вредност на овој недвижен имот на ЕЛС-Општина Ресен и Таблица за проценка на земјоделско земјиште на ЕЛС-Општина Ресен).

6. - Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.32 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ -Одделение за премер и катастар-Ресен , (недвижен имот - градежен материјал оформен во објект во површина од 89м² и недвижен имот -двор во површина од 227м² во населено место Асамати во М.В.Лелојца во Општина Ресен , на К.П.бр.419 за К.О.Асамати) ;

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава , во постапка со јавно надавање, (недвижен имот - градежен материјал оформен во објект во површина од 89м² и недвижен имот - двор во површина од 227м² во населено место Асамати во М.В.Лелојца во Општина Ресен , на К.П.бр.419 за К.О.Асамати), изнесува 7.533,69 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност , според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ , (сума определена од страна на овластена Комисија за проценка на пазарна вредност на

недвижен имот при ЕЛС-Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овој недвижен имот).

Член 3

Недвижниот имот од член 2 од оваа Одлука , да се продава во постапка со јавно надавање, согласно на одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп , давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.14/2009) .

Се задолжува Градоначалникот на Општина Прилеп , да формира Комисија која ќе спроведе постапка за продажба во постапка со јавно надавање , на недвижниот имот од член 2 од оваа Одлука , согласно на одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп , давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.14/2009) , како и согласно на оваа Одлука .

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 5

Одлуката да се достави до Градоначалникот на Општина Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

Број 07 - 1701/26

ПРЕТСЕДАТЕЛ

28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п

м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА
ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА-
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЕЛСКИ УЛИЦИ
ВО Н.М.ГОЛЕМО КОЊАРИ**

1. Одлуката за утврдување на приоритет на проектот за изградба на линиска инфраструктура-реконструкција на селски улици во н.м.Големо Коњари, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/26
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.06.2013 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет на проектот за изградба на линиска инфраструктура-реконструкција на селски улици во н.м. Големо Коњари

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на линиска инфраструктура-реконструкција на селски улици во н.м Големо Коњари”

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник” на Општина Прилеп.

Број 07 - 1701/27
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА
ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА ВО Н.М. МАЛО КОЊАРИ**

1. Одлуката за утврдување на приоритет на проектот за изградба на мрежа за фекална канализација во н.м. Мало Коњари, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/27
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.06.2013 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет на проектот за изградба на мрежа за фекална канализација во н.м. Мало Коњари

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот “Изградба на мрежа за фекална канализација во н.м. Мало Коњари”

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник” на Општина Прилеп.

Број 07 - 1701/28
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА
ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА
НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА -
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЕЛСКИ УЛИЦИ ВО Н.М.
ГОЛЕМО КОЊАРИ**

1. Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот за изградба на линиска инфраструктура - реконструкција на селски улици во н.м. Големо Коњари, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/28
03.07.2013 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.06.2013 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот за изградба на линиска инфраструктура - реконструкција на селски улици во н.м. Големо Коњари

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Прилеп дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот “Изградба на линиска инфраструктура - реконструкција на селски улици во н.м. Големо Коњари”.

Член 2

Финансиските средства ќе бидат употребени за реализација на проектот поднесен до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, согласно јавниот повик бр. 03/2013 година објавен на ден 8 јуни 2013 год. од страна на Агенцијата.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник“ на Општина Прилеп.

Број 07 - 1701/29 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО Н.М. МАЛО КОЊАРИ

1. Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот за изградба на мрежа за фекална канализација во н.м. Мало Коњари, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/29
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 14, став 1, точка 4 и член 26, став 1, точка 47 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.06.2013 година, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот за изградба на мрежа за фекална канализација во н.м. Мало Коњари

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Прилеп дава согласност за намена на инвестицијата со цел реализација на проектот “Изградба на мрежа за фекална канализација во н.м. Мало Коњари”

Член 2

Финансиските средства ќе бидат употребени за реализација на проектот поднесен до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, согласно јавниот повик бр. 02/2013 година објавен на ден 3 јуни 2013 год. од страна на Агенцијата.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник“ на Општина Прилеп.

Број 07 - 1701/30 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИФАЌАЊЕ ПАРТНЕРСКА СОРАБОТКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ “СУПЕР МАРИО” - СЕРВИС ЗА СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕТНИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

1. Одлуката за давање согласност за прифаќање партнерска соработка за реализација на Проектот “Супер Марио” - сервис за стари и изнемоштетни лица во домашни услови, се

објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/30
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 47, а во врска со член 14 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.06.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за прифаќање и партнерска соработка за реализација на Проектот „Супер Марио”-сервис за стари и изнемоштени лица во домашни услови

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за прифаќање и партнерска соработка за реализација на Проектот „Супер Марио”-сервис за стари и изнемоштени лица во домашни услови

Член 2

За реализација на активностите од Проектот, Градоначалникот на Општина Прилеп ќе склучи Договор за соработка со Старски дом „Киро Крстески Платник”-Прилеп, како предлагачи на проектот.

Член 3

Средствата за реализација на овој Проект ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Прилеп.

Член 4

Со оваа Одлука престанува да важи согласноста бр. 07-436/3 од ден 31.01.2013 година.

Член 5

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен Гласник на Општина Прилеп.”

Број 07 - 1701/31 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН, ПРЕДСТАВНИК НА СОВЕТОТ, ВО ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

1. Заклучокот за именување на член, представник на Советот, во Иницијативниот одбор за верски објекти, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1754/31
03.07.2013 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 точка 5 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” 5/2002) и член 14 точка 5 и 26 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на општина Прилеп” 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.06.2013 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за именување на член, представник на Советот во Иницијативниот одбор за верските објекти

Член 1

Во Иницијативниот одбор за верските објекти, како представник на Советот, се именува Никола Димески, претседател на Советот на Општина Прилеп.

Член 3

Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 07 - 1701/31 ПРЕТСЕДАТЕЛ
28.06.2013 година на Советот на Општина Прилеп
П р и л е п м-р Никола Димески

С О Д Р Ж И Н А

на “Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 9 од 03.07.2013 година

1. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со Генералниот урбанистички план на град Прилеп, на барање на Ангел Саракинов..... Стр. 1
2. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со Деталниот урбанистички план на град Прилеп, на барање на Димче Велкоски. Стр. 2
3. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со Генералниот урбанистички план на град Прилеп, на барање на Ѓорѓија Најдоски. Стр. 2
4. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр 272 КО Прилеп, на барање на Виолета Смоковска..... Стр. 3
5. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр 1075 КО Прилеп, на барање на Менча Цаковска. Стр. 3
6. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр 111 КО Прилеп, на барање на Оливер Апостолоски..... Стр. 4
7. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП бр. 3158 КО Прилеп, на барање на Роза Наумоска. Стр. 5
8. Одлука дека за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на с. Плетвар и вклопување на бесправниот објект на КП бр.937/2 КО Плетвар, на барање на Соња Стојаноска. Стр. 5
9. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на ГУП за град Прилеп и вклопување на бесправниот објект на КП 2891 КО Прилеп, на барање од Тони Блашкоски и Марјан Блашкоски. Стр. 6
10. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.10, УБ 10-дел. дел од објект бр. 1, на КП бр. 10458 КО Прилеп, на барање на Станка Гулеска. Стр. 6

11. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2, објект бр. 2 на КП бр. 5104 КО Прилеп, на барање на Ѓултен и Демир Хусеиноски. Стр. 7
12. Одлука за утврдување за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според ДУП за УАЕ бр.4, УБ 4/2-дел, блок Б, објект бр.1, на КП бр. 4886/1 КО Прилеп, на барање на Кајметка Фератоска..... Стр. 7
13. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според УП за бесправен објект, на КП бр.612/2- КО Прилеп, на барање на Мехмед Сулоски..... Стр. 8
14. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според општ акт за с. Мало Коњари, на КП бр. 709/2 КО Нало Коњари, на барање на Раде Аљакоски..... Стр. 8
15. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши промена на сообраќајната инфраструктура, предвидена согласно според ГУП за Прилеп, на КП бр. 5789 КО Прилеп, на барање на Цветанка Петреска..... Стр. 9
16. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2013 година..... Стр. 9
17. Одлука за утврдување на граници на потенцијално нестабилни зони за град Прилеп..... Стр. 11
18. Одлука за донесување на Предлог - Детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9/2, кварт 3 и 4 - дел, "Стара чаршија", КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2011 - 2016 година..... Стр. 11
19. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2013 година..... Стр.14
20. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на верски објекти цркви во град Прилеп..... Стр. 14
21. Одлука за откажување од корисничко право на КП бр. 12101 КО - Прилеп, утврдено во иметон лист број 54415..... Стр.15
22. Одлука за откажување од корисничко право на КП бр. 12119 КО - Прилеп, утврдено во иметон лист број 41921..... Стр.15
23. Одлука за откажување од корисничко право на КП бр. 16217 КО - Прилеп, утврдено во иметон лист број 53013..... Стр.16
24. Одлука за откажување од корисничко право на КП бр. 23463 КО - Прилеп, утврдено во иметон лист број 59986..... Стр.17
25. Одлука за определување недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за продажба, во постапка со јавно надавање..... Стр.17
26. Одлука за утврдување на приоритет на проектот за изградба на линиска инфраструктура-реконструкција на селски улици во н.м.Големо Коњари..... Стр.20

27. Одлука за утврдување на приоритет на проектот за изградба на мрежа за фекална канализација во н.м. Мало Коњари..... Стр. 20

28. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот за изградба на линиска инфраструктура - реконструкција на селски улици во н.м. Големо Коњари..... Стр. 21

29. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проектот за изградба на мрежа за фекална канализација во н.м. Мало Коњари..... Стр. 21

30. Одлука за давање согласност за прифаќање партнерска соработка за реализација на Проектот "Супер Марио" - сервис за стари и изнемоштетни лица во домашни услови..... Стр. 22

31. Заклучок за именување на член, представник на Советот, во Иницијативниот одбор за верски објекти.....Стр. 22

ИЗДАВА: Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески - Градоначалник на Општин Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци.